

Не моравме, навистина немавме потреба да ја правиме оваа коалиција, ако не проценевме дека цената вредеше да се плати. А, кога се работи за државните интереси, нема висока цена. Од друга страна, пак, имаме коалиција во која на Груевски традиционални партнери му се Љубисав Иванов-Синго, Павле Трајанов и Амди Бајрам. Е, со такви традиционални партнери навистина не би сакала да бидам во исто друштво. Коалицијата "Сонце" е комбинација на младост и искуство, на знаење и желба за работа. Тоа се луѓе со докажани резултати. Луѓе кои не бараат верба на слепо и не зборуваат за тоа што ќе го направат, туку тоа што го направиле. Врз основа на тоа ја бараат довербата на граѓаните. Нашите ветувања се "беса", гаранција дека ќе бидат исполнети.

Ме радува тоа што поеднакво и оние кои се наши поддржувачи, но и нашите опоненти, неподелено се согласуваат околу успешноста на нашите градоначалници. Тие луѓе веќе ја донесоа Европа во своите општини. Е, токму тоа е Европа, Струмица е Европа, Карпош е Европа. Сега е време и остатокот на Македонија да биде дел од Европа.



Разговорот го водеше:
Кокан СТОЈЧЕВ



НИ Е СÈ УШТЕ СМЕ ВО ЦРНАТА ДУПКА НА БАЛКАНОТ

☀ Госпоѓа Шекеринска, според Вашата партија, предвремените избори во РМ го одложуваат решавањето на горливите проблеми на земјава, спорот со Грција, меѓународната положба и иднина на Македонија итн. Очекувате ли политичка пресвртница во однос на овие прашања или и натаму се соочуваме со сериозна внатрешна и надворешна политичка криза?

ШЕКЕРИНСКА: Секако дека очекувам. Македонија на 1 јуни има избор. Може да избира меѓу продолжување на агонијата со натамошна изолација, или

просперитетна европска иднина. Веќе две години тапкаме во место без потреба. Коалицијата "Сонце" не сака да влеземе во Европа заради Европа. Европа значи сигурност, безбедност, економски развој. Погрешна беше политиката на актуелната власт на занемарување на евроатлантските интегративни процеси, наводно на сметка на економијата. Нема странски инвестиции без сигурност и безбедност. Нема странски инвестиции без Европската унија и без НАТО. Нема странски инвестиции во земја која реши да оди на избори наместо интензивно да се обидува да влезе во НАТО. И особено нема инвестиции

во земја во која се пука за време на избори.

Ваква Македонија ѝ припаѓа на минатото. Иднината ја чека Македонија и исто како во Србија, очекувам во нашата земја пресврт, голем пресврт. Пресврт за европска Македонија.

☀ Односите во коалицијата "Сонце" се базираат на внатрешпартиски преговори или интереси, кои придонесоа за создавањето на овој политички блок. Дали доаѓањето на ЛП, на Стојан Андов, на НСДП, на Тито Петковски, носи соодветна политичка противтежа на сегаш-

ната владејачка коалиција, која сама ја избра опцијата - предвремена парламентарна битка?

ШЕКЕРИНСКА: Внатрешните односи и пазарења немаат никаква врска со коалицијата "Сонце". Напротив, кризата во која се најде Македонија беше главната причина заради која до-вчерашните политички ривали се најдоа во иста коалиција. Партиите кои ја сочинуваат коалицијата "Сонце" во различен временски период играле клучна позитивна улога во развојот на Македонија. Сме се наоѓале на различни страни, но сега нè обединија државните интереси. Тука особена чест сакам да им оддадам на нашите коалициони партнери, кои решија да ги напуштат удобните позиции во власта и да му се придружат на СДСМ во борбата за европска Македонија. Во борбата за Македонија каква што ја сакаат 93 отсто од граѓаните.

☀ Дали брзото приклучување во Европската унија и во НАТО претставува сигурна гаранција за продол-

цната дупка на Балканот.

Ние велиме Македонија за 6 месеци во НАТО и со старт на преговорите со ЕУ. Тоа не се празни фрази. Тоа значи токму интензивно забрзување на реформите. Ние на граѓаните им ја нудиме нашата програма. Програма која не содржи шарени лаги како во "Преродбата во 100" или сега веќе не знам колку чекори. Програма која со само неколку решителни, големи, квантни скокови ќе донесе мир и стабилност, квалитетно образование, реални, а не лажни субвенции во земјоделството, бесплатен пакет на услуги во јавното здравство, реален економски раст, намалување на инфлацијата, отворање нови работни места. Сè тоа значи Европа. Токму тоа значи европски стандард, реформи. Јас не ветувам нешто што не можам да го исполнам. И тоа го имам докажано. Ветив кандидатски статус на Македонија за членство во ЕУ, се борев за тоа и го исполнив. За сè што стои во нашата програма гарантирам лично јас, но и целата наша коалиција. Токму таа програма значи Македонија во ЕУ и во НАТО за 6 месеци.

Значи, ем добивме кандидатски статус, ем го зачувавме името. За разлика од мене, Груевски отиде во Букурешт со веќе дадена согласност за промена на името, а се врати и без покана за НАТО. Значи, ем го смени името, ем Македонија не е во НАТО.

Најголемата отстапка во однос на името го направи токму Груевски во предвечерието на Самитот во Букурешт. Јас покажав како се сработува за Македонија без отстапки и не дозволив да се доведе во ситуација Грција да нè уценува. Оваа власт, со својата погрешна политика го сработе ветото кое го добивме од Грција.

☀ Каков е ставот на СДСМ во однос на прашањето за името, кое во времето на владеењето на Вашата партија беше променето во БЈРМ, а сега за него се бараат нови опции, односно референдумско изјаснување?

ШЕКЕРИНСКА: Мислам дека ова прашање веќе го одговорив претходно. Ајде сега малку да разбиеме дел од



жување на реформите во Македонија и стабилна коалиција? Што ново ќе им понудите на гласачите?

ШЕКЕРИНСКА: Токму реперите за-дадени од Европската унија значат реформи. За да станеме дел од Унијата мора да ги завршиме реформите. Главен показател дека оваа власт најмногу се занимаваше со себе, а најмалку со реформи е фактот дека две години немаме никаков напредок во евроатлантските интеграции. Напротив имаме назадување. Погледнете, Албанија е дел од НАТО, а ние не. Србија доби бесплатни визи, додека ние сè уште сме во

☀ Во интерес на овој политички курс, дали СДСМ е подготвен за нови отстапки во спорот со Грција или ќе ризикува да си игра со националниот интерес на македонскиот народ и со неговиот идентитет?

ШЕКЕРИНСКА: Ајде малку да се вратиме во неодамнешното минато. Јас во 2005 година отидов во Брисел и се вратив со кандидатски статус и со зачувано име. И тогаш Грција можеше да стави вето, но не го направи тоа. На власт беше истата националистичка и ирационална грчка влада и сепак не добивме вето.

тезите на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа дека СДСМ го сменил името и дека 17 години сме ние на власт. Како сосема да ги имаат забравено осумте години на нивно владеење. Години на војни и економска пропаст. Години на безобразен грабеж. Години на Љубчо Георгиевски, Ламбе Арнаудов, Драган Даравелски, Методија Смиленски, Војо Михајловски и Никола Груевски. БЈРМ е само привремена и ако мене лично ме прашувате смешна референца за Македонија. Значи, тогашната влада на СДСМ се согласи на име за привремена, а не трајна употреба. Име со кое Македонија влезе во ОН и го обезбеди својот опстанок на-

ко држава. Разликата на тоа име, со она на кое сега се согласи Груевски, е во тоа што ова име, кое Груевски сака да ни го подметне на референдум, ќе биде за трајна употреба. Македонската преговарачка позиција во однос на името е трајно и неповратно променета, а на тоа се согласи Груевски, сам, без да се консултира со никога, некаде во темните кабинети на власта.

И сега цабе му е референдум. Тој веќе кажал да за промена на името на државата.

Врз основа на тоа ја бараат довербата на граѓаните. Нашите ветувања се "бе-са", гаранција дека ќе бидат исполнети.

☀ Предвремените парламентарни избори, исто така, значат и партиска пресвртница за СДСМ, односно дали по многуте внатрешни превирања односите се стабилизираат? Дали мамката која Вам ви претстои означува предизвик за новото младо раководство!?

ШЕКЕРИНСКА: Нормално е една политичка партија на избори да истрча со својата најдобра екипа во моментот. Листите беа премали за сите оние луѓе од нашата коалиција кои навистина подеднакво заслужуваа да бидат дел од идните пратеници.

Ме радува тоа што подеднакво и оние кои се наши поддржувачи, но и нашите опоненти, неподелено се согласуваат околу успешноста на нашите градоначалници. Тие луѓе веќе ја донесоа Европа во своите општини. Е, токму тоа



☀ Освен постојаниот коалиционен партнер ЛДП, кој долго време ја следи политичката опција на СДСМ, друг стабилен политички опонент не може да се забележи во Вашата коалиција...

ШЕКЕРИНСКА: ЛДП е наш традиционален и мошне коректен коалиционен партнер. Како што веќе кажав, коалицијата со другите партии ја направивме загрижени за државните интереси на државата. Не моравме, навистина немавме потреба да ја правиме оваа коалиција, ако не проценевме дека цената вредеше да се плати. А, кога се работи за државните интереси, нема висока цена.

Од друга страна, пак, имаме коалиција во која на Груевски традиционални партнери му се Љубисав Иванов-Синго, Павле Трајанов и Амди Бајрам. Е, со такви традиционални партнери навистина не би сакала да бидам во исто друштво.

Коалицијата "Сонце" е комбинација на младост и искуство, на знаење и желба за работа. Тоа се луѓе со докажани резултати. Луѓе кои не бараат верба на слепо и не зборуваат за тоа што ќе го направат, туку тоа што го направиле.

ШЕКЕРИНСКА: Внатрешните состојби во СДСМ веќе поодамна се стабилизирани. Изборите немаат никава врска со тоа. На изборите само го манифестираме тоа единство. СДСМ има една многу голема вредност. Секогаш кога му било најтешко, од тоа излегувал посилен од било кога. Тоа се чувствува и сега. Партијата обединета, околу себе ги обедини и сите прогресивни и европски сили во државата, сè со цел да се исполнат стратешките интереси на Македонија.

Нормално е дека изборите се предизвик за новото, младо раководство. Ова е нов тим, нов СДСМ, СДСМ за идните времиња. Мојот тим е желин за работа и докажување и воопшто не се штеди. Токму новиот СДСМ е гарант за европската иднина на Македонија.

☀ На овие избори во оган ги фрлате најдобрите партиски кадри, вклучувајќи ги и градоначалниците, кои од своите локални средини направиле регионални економски центри. Дали оваа опција претставува дел од новиот политички компас на СДСМ?

е Европа, Струмица е Европа, Карпош е Европа. Сега е време и остатокот на Македонија да биде дел од Европа. На 1 јуни Македонија ќе стане Европа.

☀ Дали конечно лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, пронајде свој оригинален политички пат, кој всушност ќе најавува излегување од сенката на сегашниот претседател на РМ, Бранко Црвенковски, кој не крие дека ја поддржува Вашата политичка опција, а сепак остави длабоки корени во партијата?

ШЕКЕРИНСКА: Мислам дека темата е веќе депласирана. Црвенковски е претседател на Македонија и секогаш ќе има голема поддршка од СДСМ. Тој е поранешен претседател на партијата и нормално е да остави свој белег.

Денес, како што веќе кажав, СДСМ има нов тим. И еве денес новиот СДСМ е столбот на коалицијата "Сонце". Токму нашата стратегија за европска Македонија веднаш, а не по 5, 10 или 15 години е автентичната политика на новиот СДСМ. Тоа е нашата визија за Македонија, интегрирана, а не изолирана. Тоа е оригиналната политика на СДСМ и коалицијата "Сонце".